



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 15 март 1972
Скопје
Број 7 Год. XXVIII

Претплата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 3 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

41.

Врз основа на член 31 од Законот за здравствено осигурување и задолжителни видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор од 14 февруари 1972 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 14 февруари 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СРМ ВО 1972 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат критериумите, мерките и обемот за спроведување на задолжителните видови на здравствената заштита.

II

ОТКРИВАЊЕ, СПРЕЧУВАЊЕ, СУЗБИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА, ВЕНЕРИЧНИТЕ И ДРУГИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Мерките против туберкулозата ги опфаќаат сите форми на белодробната и вонбелодробната туберкулоза, назначени во Меѓународната класификација на болестите, VIII ревизија на категориите од 010 до 019.

Дијагнозата на туберкулозното заболување и потребата од лекување ја утврдува исклучиво лекар.

Масовните радиофотографски снимања на населението, систематските прегледи на одредени групи на население, како и масовните тестирања со туберкулин се вршат врз основа на програмите на општествено-политичките заедници, пред се според епидемиолошките индикации.

Во групата на венеричните болести, за кои се програмираат мерки за откривање, спречување, сузбивање и лекување, спаѓаат заболувањата наведени во Меѓународната класификација на болестите, VIII ревизија во категории од 090 до 099.

Дијагнозата на венеричната болест и потребата од лекување ја утврдува исклучиво лекар.

Со задачите за откривање, спречување, сузбивање и лекување раководи по правило, специјалист дерматовенеролог. Во местата каде што такви лекари нема, со тие задачи можат да раководат лекарите од општа медицина.

Мерките за откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и другите заразни болести се однесуваат на заразните болести кои задолжително се пријавуваат врз основа на Основниот закон за спречување и сузбивање на заразните болести („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/64) и Законот за спречување и сузбивање на заразните болести („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67) и тоа:

1. Систематски прегледи на населението за рано откривање на туберкулозата:

— прегледите се вршат по пат на радиофотографија на една четвртина од населението над 14 годишна возраст. Нив ги вршат Институтот за туберкулоза на СРМ, антитуберкулозните диспанзери при медицинските центри и здравствените домови;

2. Пријавување се врши во случај на:

— заболување или смрт од болест според член 8 од Основниот закон за спречување и сузбивање на заразните болести и член 2 од Законот за спречување и сузбивање на заразните болести;

— сомневање дека постои заболување (карантинска болест);

— излачување клици од црвен тифус, паратифус А и Б, заразно труење со храна и дизентерија;

— секоја повреда од заболено животно или под сомневање дека е заболено од беснило;

— пријавување на грип кој се јавува во вид на епидемија.

Пријавувањето го вршат клиниките, Институтот за туберкулоза на СРМ, заводите за здравствена заштита, медицинските центри и здравствените домови.

3. Имунизација се врши против:

— големи сипаници, туберкулоза, дифтерија, тетанус, детска парализа и голема кашлица за сите лица на одредена возраст според Правилникот за условите и начинот на изведување на задолжителната имунизација против заразните болести („Службен лист на СФРЈ“ бр. 2/65) и Упатството за начинот на имунизација и контролата на резултатите од имунизацијата против заразни болести („Службен весник на СРМ“ бр. 5/68), како и програмата што ја донесува Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика;

— беснило за сите лица повредени од заболено животно или под сомнение дека се заболени од беснило;

— црвен тифус, паратифус, колера, големи сипаници, жолта треска и други заразни болести за сите лица за кои постои епидемиолошка индикација (член 15 од Основниот закон за спречување и сузбивање на заразните болести и член 9 од Законот за спречување и сузбивање на заразните болести („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67);

— мали сипаници.

Имунизацијата ја вршат заводите за здравствена заштита, медицинските центри и здравствените домови.

4. Хемии и серопротифилакса:

Хемиопротифилаксата се спроведува кај сите инфицирани деца што се во контакт со активно туберкулозно болен, како и кај другите инфицирани туберкулини позитивни деца од 0—3 годишна старост.

Хемии и серопротифилаксата се спроведува:

— против стрептококни инфекции дизентерија, ентероколит, маларија, менингококни менингит, колера, голема сипаница и тифус, според епидемиолошките индикации.

Серопротифилакса се спроведува против тетанус, дифтерија, беснило, гасна гангрена — според медицинските индикации.

Задачите ќе се извршуваат од страна на здравствените домови, медицинските центри, заводите за здравствена заштита, клиниките, Институтот за туберкулоза на СРМ и специјалните болници.

5. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација:

— дезинфекција се врши во случај на заболување од колера, чума, големи силаници, црн пришт, дифтерија, трбушен тифус, паратифус А и Б, саккагија, дизентерија, заразна жолтица и туберкулоза, а опфаќа и излачевини, лични и други предмети, станбени и други простории и вода;

— дезинсекција се врши при појава на секое заболување од пегавец, повратна треска, маларија, чума или Врилова болест, а опфаќа и лични и постелни алишта и простории за живеење;

— дератизација се врши при појава или опасност од појава на чума, туларемија и хеморагична треска.

Дезинфекција и дезинсекција се презема во случај на опасност од појава на болестите од алинеја 1 и 2.

Задачите од точка 5 се извршуваат од страна на здравствените домови, медицинските центри и заводите за здравствена заштита.

6. Епидемиолошки надзор

Епидемиолошкиот надзор ги опфаќа:

— лицата што прележале црвен тифус, паратифус А и Б, заразно труење со храна или дизентерија по пат на клинички и микробиолошки прегледи се додека не се потврди дека нема заразни клици (Правилник за начинот на изведување на здравствени прегледи на лица што прележале од трбушен тифус, паратифус А и Б, заразно труење со храна или дизентерија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 4/69);

— лицата на кои им е потврдена маларија или се лекувани од маларија или се под сомневање дека боледуваат од оваа болест со паразитолошки прегледи, еднаш во месецот во периодот од април до октомври во текот на 2 години при што надзорот ги опфаќа и членовите на семејството на заболелите;

— лицата со инактивна туберкулоза со клинички рендгенски и бактериолошки прегледи најмалку еднаш во годината, односно лицата што се во контакт со заболени, а постои сомневање за заболување според медицинските индикации — најмалку двапати во годината.

Задачите од точка 6 ги извршуваат здравствените домови, медицинските центри и заводите за здравствена заштита.

7. Активно-епидемиолошко испитување

Активно-епидемиолошко испитување се врши за откривање на болни клиноносители, како и проучување на причините, патиштата, начинот на пренесување на заразните болести и следење на епидемиолошката состојба.

На задолжителни епидемиолошки испитувања (анкети) подлежат болестите предвидени со член 35 од Основниот закон за спречување и сузбивање на заразните болести, како и заболувањата предвидени со член 4 од Законот за спречување и сузбивање на заразните болести („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67).

Како се спроведуваат и посебни мерки и активности предвидени со Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија за 1972 година.

За откривање на маларијата и свалуација на програмата за ерадикација на маларијата ќе се врши пасивен надзор според заклучоците на Годишната конференција на раководителите на службите за борба против маларија.

Задачите од точка 7 ги извршуваат здравствените домови, медицинските центри и заводите за здравствена заштита.

8. Патронажни посети

Патронажните посети, со цел на анкета, увид и контрола се вршат на заболени од туберкулоза три пати во годината, а кај заболени со неактивна форма на туберкулоза најмалку еднаш годишно. Посетите ги вршат анти-туберкулозните диспанзери при здравствените домови и медицинските центри.

9. Изолација

Изолацијата ги опфаќа:

— лицата што боледуваат, лицата што се под сомневање дека боледуваат и лицата што биле во непосреден контакт со заболени од карантинска болест, а кои се изолираат и лекуваат во посебно одредени здравствени работни организации (карантин);

— лицата заболени од беснило, црн пришт, дифтерија, детска парализа, губа, црвен тифус, паратифус А и Б, пегави тифус, повратна треска, саккагија, тетанус или заразно заболување на мозокот, а кои се изолираат и лекуваат во одредени здравствени работни организации;

— лицата заболени од други заразни болести кои задолжително се пријавуваат, а кои се изолираат и се лекуваат во согласност со медицинските и епидемиолошките индикации во здравствена работна организација или дома;

— здравствената контрола на лицата што биле во посреден контакт со лица заболени од карантински болести во траење на одреден карантин;

— задолжителното изолирање и лекување во соодветни здравствени работни организации и на лицата предвидени со член 5 од Законот за спречување и сузбивање на заразните болести („Службен весник на СРМ“, бр. 9/67) (паратифус Ц, Врилова болест, Кју треска, туларемија и заразна жолтица). Нив ги вршат здравствените домови за домашна изолација, а клиниките и медицинските центри за болничка изолација.

10. Превоз

Превозот на заболени се врши со санитарска кола или со друго превозно средство во согласност со медицински и епидемиолошки индикации, а во согласност со чл. 24 и 29 од Основниот закон за спречување и сузбивање на заразните болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64).

11. Преглед и лекување

Прегледот и лекувањето се вршат во одредени здравствени работни организации (здравствените домови, медицинските центри, специјалните болници, Институтот за туберкулоза на СРМ и клиниките) и во станот на болниот од сите заразни болести кои задолжително се пријавуваат, а во согласност со медицинските и епидемиолошките индикации, вклучувајќи ги и лековите.

Контролата на активно туберкулозно болните лица што се на вонболничко и домашно лекување се врши во здравствените домови и медицинските центри по пат на клинички, рендгенски, бактериолошки и други прегледи просечен четири пати во годината.

III

НЕГА, ЛЕКУВАЊЕ И ПРЕВОЗ НА ПСИХИЈАТРИСКИ БОЛНИ КОИ ПОРАДИ ПРИРОДАТА И СОСТОЈБАТА НА ВОЛЕСТА МОЖАТ ДА ГО ЗАГРОЗАТ СВОЈОТ ЖИВОТ И ЖИВОТИТЕ НА ДРУГИТЕ ЛИЦА ИЛИ ДА ГИ ОШТЕТАТ МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА НА ОКОЛИНАТА

Дијагноза на психијатриски заболувања или состојби може да постави само лекар, а потребата од лекување и изолација само неуропсихијатар.

Лесните форми на овие заболувања, односно ремисии на заболувањето, можат да се лекуваат и амбулантно, но само по индикации, под надзор и по упатство на лекар неуропсихијатар. Лекувањето на психијатриските болни се спроведува во болничките оддели на медицинските центри, во специјалните психијатриски болници и на Неуропсихијатриската клиника.

Мерките за здравствена заштита се однесуваат на заболени од следните манифестни видови на психози: шизофрени групи, маниакодепресивни групи, инволутивни меланхолии, параноа, сенилни и пресенилни психози со артериосклероза на мозокот, алкохолни психози, епилепсија со психотични промени, симптоматски психози, како и поблиско назначени психози.

Прегледот, лекувањето и евиденцијата се вршат во одредени здравствени работни организации или во станот на болницата според медицинските индикации вклучувајќи ги и специфичните лекови (психофармака).

Превозот се врши со санитетски коли или други превозни средства според медицинските индикации.

IV

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА ВО ВРСКА СО БРЕМЕНОСТА, ПОРОДУВАЊЕТО, МАЈЧИНСТВОТО И КОНТРАЦЕПЦИЈАТА

Здравствената заштита во врска со бременоста, породувањето, мајчинството и контрацепцијата опфаќа (составен дел е Републичката акциона програма за намалување високата смртност на доенчињата во 1972 година):

1. во текот на бременоста просечно еден лекарски преглед во советувалиште, просечно 1,5 преглед од акушерка и една посета на патронажна сестра, лабораториско испитување на крвни групи РХ фактор и WAP — еднаш на сите прворотки, а на урината 2 пати, на хемоглобините и еритроцитите — просечно еднаш во 1972 година;

2. просечно по две посети во годината во соодветните советувалишта што се опремени за примена на контрацептивни средства и давање на контрацептивни средства без надоместок;

3. во текот на породувањето — стручна помош во здравствена организација или во станот на родилката со опфаќање на најмалку 62% од породувањата;

4. по породувањето просечно еден лекарски преглед и две патронажни посети; по еден лекарски преглед на породените во здравствена работна организација, а по три лекарски прегледи на породените надвор од здравствена работна организација;

5. прегледи и лекување на жената во здравствена работна организација или во станот, во случај на болест во врска со бременоста и компликации во текот на бременоста или како последица на бременоста и породувањето до 6 месеци по породувањето, вклучувајќи ги и лековите;

6. забоздравствена заштита на жената во текот на бременоста и 6 месеци по породувањето без протетика;

7. Превоз со санитетски коли или други превозни средства при упатување во здравствена работна организација поради породување и во случај на болест во врска со бременоста и породувањето.

Наведените задачи се вршат од страна на здравствените домови, медицинските центри, клиниките, како и од Гинеколошко-акушерското одделение на Градската општа болница во Скопје.

V

ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА ДО 15 ГОДИШНА ВОЗРАСТ

Целосната здравствена заштита на децата до 15 годишна возраст опфаќа:

1. стручна контрола на психичкиот и физичкиот развиток и патронажни посети и тоа:

а) новородено, просечно еден лекарски преглед во советувалиште или дома и една патронажна посета;

б) доенче, просечно два лекарски прегледи во советувалиште и една патронажна посета;

в) претшколско дете, просечно еден лекарски преглед во советувалиште и една патронажна посета во годината;

г) систематски прегледи на ученици од I, III и VII одделение на основното училиште.

2. Заштита и лекување на заби:

— систематски прегледи на заби просечно еднаш во три години, откривање и санирање на аномалии на заби, почнувајќи од третата година на животот на задолжителна санација. Лекување на заби со примена на ортопедски мерки и давање на протетички помагала вклучувајќи ги и лековите.

3. Преглед, лекување и рехабилитација во сите здравствени работни организации или во станот според медицинските индикации, вклучувајќи ги и лековите и сите видови на ортопедски помагала.

4. Сместување и згрижување на мајката — доилка, на болно дете до 1 година од животот за време на лекувањето на детето во стационарна здравствена работна организација.

Наведените задачи ги вршат здравствените домови, медицинските центри, клиниките, специјалните болници и заводите за медицинска рехабилитација.

VI

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЧИЛИШНАТА МЛАДИНА И СТУДЕНТИТЕ НА ВИШИТЕ И ВИСОКИТЕ ШКОЛИ ДО КРАЈОТ НА ПРОПИШАНОТО РЕДОВНО ШКОЛУВАЊЕ

Здравствената заштита на училишната младина и студентите на вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии до крајот на пропишаното редовно школување, но најдоцна до навршената 26-та година од животот, опфаќа:

1. Систематски прегледи и тоа:

— систематски прегледи на ученици од I и IV година во средните училишта;

— еден систематски преглед на студенти на виши школи во првата година на студиите, а за редовните студенти на факултетите од I и III година на студиите во 1972 година.

2. Заштита и лекување на заби — преглед и лекување на заби.

3. Протетички и рехабилитациони мерки кај оштетувањето, аномалиите на видот и слухот, кај ортопедски аномалии и деформитети, што ги вршат здравствените домови, медицинските центри, клиниките, специјалните болници и Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ — Скопје.

Систематските прегледи се вршат според посебна програма изготвена од општествено-политичките заедници и заедниците на здравственото осигурување.

VII

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МЛАДИНАТА ДО НАВРШЕНИ 26 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ ВО ВРСКА СО СПРЕЧУВАЊЕТО НА СУЗБИВАЊЕТО НА РЕУМАТСКАТА ТРЕСКА

Здравствената заштита на младина до навршени 26 години од животот во врска со спречувањето и сузбивањето на реуматската треска опфаќа:

1. спречување и сузбивање на лабораториски потврдени стрептококни заболувања на грлото и рецидиви на реуматска треска според медицинските и епидемиолошките индикации;

2. лекување во здравствени работни организации и во станот, вклучувајќи ги и лековите.

Задачите од точ. 1 и 2 ги вршат здравствените домови, медицинските центри, клиниките и специјалните болници.

VIII

МЕРКИ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ
НА МАЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ

Мерките за рано откривање и лекување на малигните неоплазми опфаќаат:

1. пријавување на малигните неоплазми;
2. систематски прегледи во врска со раното откривање на малигните неоплазми (според програмите на заедниците на здравствено осигурување во случаи утврдени клинички — лабораториски пре-канцерозна состојба во интервали според медицинските индикации);
3. преглед и лекување на соодветни клинички и лабораторски верифицирани случаи во соодветни здравствени работни организации или во станот според медицинските индикации, опфаќајќи ги и лековите;
4. патронажна посета на болните што се наоѓаат на домашно лекување според медицинските индикации најмалку еднаш во годината.

IX

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, РАНО ОТКРИВАЊЕ И
ЛЕКУВАЊЕ НА ШЕЌЕРНАТА БОЛЕСТ

Мерките за превенција, рано откривање и лекување на шеќерната болест опфаќаат:

1. пријавување на шеќерната болест — дијабетис;
 2. преглед и лекување на болниот од шеќерна болест во соодветни здравствени работни организации, вклучувајќи ги и лекаствата и обезбедување на прибор и средства за лекување и самоконтрола.
- Наведените задачи ги вршат здравствените домови, медицинските центри, а лекувањето стационарните здравствени работни организации (медицински центри и клиници).

X

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА БОЛНИТЕ ОД
ПРОГРЕСИВНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА

Здравствената заштита на заболелите од прогресивна мускулна дистрофија опфаќа:

1. еден систематски преглед во годината на сите членови на семејството на болниот, а кои се помлади од 20 години за рано откривање на ова заболување;
 2. преглед и лекување во одредени здравствени работни организации или во станот на болниот вклучувајќи ги и специфичните лекаства;
 3. патронажни посети на болниот или на семејството на болниот еднаш во годината.
- Наведените задачи ги вршат здравствените домови, медицинските центри, а лекувањето специјализираните здравствени работни организации.

XI

ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТУВАЊЕ

Здравственото воспитување опфаќа:

Подигање на здравствената култура на населението по пат на организирање на програмска здравствено-воспитна работа, со здраво и заболено население, во секојдневната работа во советувањата, при патронажната посета и други форми.

Во спроведувањето на програмската здравствено-воспитна работа во здравствените и други организации се користат методи на здравствено-воспитна работа со примена на нагледни здравствено-воспитни средства и уредување на средината и амбиентот.

Здравственото воспитување го спроведуваат здравствените работни организации и организациите на Црвениот крст.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 03-581
6 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

42.

Врз основа на член 21 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет, на седницата одржана на 19 јануари 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА СТРУЧНИ СОВЕТИ НА
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Се образуваат следните стручни совети на Извршниот совет:

1. Стручен совет за прашањата на пазарот и цените;
2. Стручен совет за прашањата на надворешнотрговскиот и девизниот систем;
3. Стручен совет за прашањата на кредитно-монетарниот систем.

II. Задачи на стручните совети се:

1. Стручниот совет за прашањата на пазарот и цените ги разгледува прашањата што се однесуваат на општествената контрола на цените и услугите, мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги, царинската и вонцаринската заштита, мерките што се основ за компензација и начинот и облиците на компензацијата и на Извршниот совет и неговите одбори им дава, по своја иницијатива или по нивно барање, стручни мислења за тие прашања.
2. Стручниот совет за прашањата на надворешнотрговскиот и девизниот систем ги разгледува прашањата што се однесуваат на прометот на стоки и услуги со странство и на Извршниот совет и неговите одбори им дава, по своја иницијатива или по нивно барање, стручни мислења за тие прашања.

3. Стручниот совет за прашањата на кредитно-монетарниот систем ги разгледува прашањата што се однесуваат на кредитниот систем, кредитните односи со странство, монетарниот систем и емисијата на пари и на Извршниот совет и неговите одбори им дава, по своја иницијатива или по нивно барање, стручни мислења за тие прашања.

III. Стручните совети ги сочинуваат претседател и определен број членови, што се именуваат од редот на членовите на Извршниот совет и од редот на научните и стручните работници од соодветните области.

IV. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12—537/1
19. I. 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

43.

Врз основа на член 18 став 1 и член 20 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет, на седницата одржана на 7. II. 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОДБОРИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Во точка I на Одлуката за образување одбори на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 24/67) се додава нова подточка 5, која гласи:

„5. Одбор за прашања на односите со странство“.

II. Во точка II се додава нова подточка 5), која гласи:

„5) Одборот за прашања на односите со странство ги следи и разгледува надворешно-политичките настани и активностите сврзани со прашањата што се однесуваат на СР Македонија и му дава по нив мислења и предлози на Извршниот совет“.

III. Точка III се менува и гласи:

„III. Одборите на Извршниот совет ги сочинуваат претседател и определен број членови. Бројот на членовите на одборите се утврдува со актот за нивното именување.“

Претседателот и најмалку една половина од членовите на одборите се именуваат од редот на членовите на Извршниот совет“.

IV. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12—372/1
7. II. 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

44.

Врз основа на член 20 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет, на седницата одржана на 7. II. 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ КОМИСИИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Точка II на Одлуката за образување на постојани комитети на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 26/65) се менува и гласи:

„II. Постојаните комитети на Извршниот совет ги сочинуваат претседател и определен број членови.“

Бројот на членовите на постојаните комитети се утврдува со актот за нивното именување.

Претседателот и најмалку една половина од членовите на постојаните комитети се именуваат од редот на членовите на Извршниот совет.

Административната комисија и Комисијата за помилување ги сочинуваат само членови на Извршниот совет“.

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12—369/1
7. II. 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

45.

Врз основа на член 17 од Законот за формирање и општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/67, 23/67 и 40/68 и 11/69 и 15/70), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА КРАВЈОТО И ОВЧОТО МЛЕКО

1. Минималната откупна цена на кравјото и овчото млеко до 31 март 1972 година ќе се определува според Одлуката за минималната откупна цена на кравјото и овчото млеко („Службен весник на СРМ“ бр. 36/71 и 1/72).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 1972 година.

Бр. 12-2833/2
3 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

46.

Врз основа на член 91 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 46/64, 57/65 и 1/67), член 44 од Уредбата за финансиското и материјалното работење на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66 и 38/67), во врска со член 6 став 2 точка 76 и член 7 од Уставниот закон за спроведување на уставните амандмани XV до XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), републичкиот секретар за финансии пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 1971 ГОДИНА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Органите на управата, судовите, јавните обвинителства и стручните служби на собранијата на општествено-политичките заедници и нивните органи (во понатамошниот текст: органите на управата) се должни, во смисла на одредбите од ова упатство, на крајот на 1971 година, да ги заклучат своите деловни книги и други евиденции со состојбата на 31 декември и да состават завршна сметка за 1971 година.

2. Органите на управата ја составуваат завршната сметка врз основа на податоците од своето книговодство и други евиденции.

3. Состојбата на средствата и нивните извори органот на управата ја утврдува со попис (инвентарисување).

4. Завршната сметка на органот на управата содржи:

1) биланс на состојбата на 31 декември 1971 година (на образецот I);

2) заклучен лист на 31 декември 1971 година (на образецот II);

3) пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност (на образецот III);

4) пресметка на остварените и користените средства за посебни намени (на образецот IV);

5) движење на средствата на фондовите (на образецот V);

6) преглед на ненамирените обврски (на образецот VI);

7) преглед на бројот на запослените работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците (на образецот VII);

8) преглед на одобрените и потрошените средства по посебниот дел на буџетот (на образецот VIII);

9) извештај за работата.

5. Органот на управата кој во својот состав, во смисла на членот 24 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, има и работни единици со самостојна пресметка за вршење стопанска дејност, за кои води посебно книговодство според единствениот контен план за стопанските организации, ја составува завршната сметка за таа дејност според прописите што важат за стопанските организации.

II. СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА

1. Биланс на состојбата на 31 декември 1971 година

6. Пополнувањето на податоците во образецот I — Биланс на состојбата на 31 декември 1971 година, се врши на следниот начин:

1) под реден број 1 до 56 се внесуваат податоци од соодветните конта означени во колоната 2 на овој образец.

Органите на управата под реден бр. 1 до 56 внесуваат податоци за средствата и за изворите на средствата според состојбата утврдена со пописот на материјалните вредности, побарувањата и обврските на 31 декември 1971 година, а според класификацијата на податоците од образецот. За пополнување на овие податоци се ползуваат и расположивите евиденции за состојбата на тие средства и нивните извори, како и изводите за состојбата на сметката кај Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: Службата) и банките;

2) под реден број 7, 8 и 19 се внесуваат книговодствените отписи пресметани на крајот на годината со примена на стопите за амортизација пропишани со Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66, 40/68, 50/68, 8/69, 17/69 и 42/69);

3) под реден број 11, 12 и 22 се внесуваат и средствата на пресметаната и уплатена амортизација по стопите пропишани од страна на општествено-политичката заедница, ако е со прописите на општествено-политичката заедница воведена амортизација на предмети на опрема или на предмети од заедничка потрошувачка;

4) под реден број 35 се внесуваат преплатените износи на средствата по обврските на органот на управата, ако соодветните конта од колоната 2 на овој образец покажуваат долгово салдо поради преплата на создадените обврски;

5) под реден број 38 се искажува состојбата на залихите на материјал и ситен инвентар за редовната дејност и состојбата на залихите на материјал и ситен инвентар на стопанските дејности од помал обем, кои во смисла на членот 35 став 7 од Правилникот за книговодството и контнист план на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/67), не се сметаат како стопански дејности. Ако некој орган на управата преку посебните аналитички конта на синтетичките конта 312 и 362 евидентирал залихи и промет на материјал и ситен инвентар на стопански дејности од помал обем, тој под овој реден број ја искажува состојбата на залихите на материјал и ситен инвентар евидентирана на посебните аналитички конта на синтетичките конта 312 и 362;

6) под реден број 43, 48 и 51 се внесуваат и средствата што врз основа на конечната распределба по завршната сметка се распоредени во фондовите наведени под тие редни броеви;

7) кај органите на управата што одлучиле приходите на буџетот остварени во 1971 година, а уплатени во буџетот до 31. јануари 1972 година, да ги користат на начинот предвиден во членот 1646 ст. 1 и 2 на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, број 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 38/68, 56/69 и 32/70), состојба на средствата на 31 декември 1971 година на жиро сметката од редовната дејност, на жиро сметките за посебни намени, на жиро сметката на фондот на опремата и на жиро-сметките на другите фондови на органите на управата ја сочинуваат средствата на тие сметки на 31 декември 1971 година наголемени за средствата распоредени на тие сметки до 31 јануари 1972 година, во смисла на членот 1646 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници.

Средствата примени во текот на јануари 1972 година врз основа на членот 1646 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, органите на управата ќе ги прокнижат во своето книговодство под 31 декември 1971 год. со одобрување соодветните конта на приходите од буџетот по основ на редовната дејност, посебните намени и фондови на органите на управата на товар на општествено-политичката заедница, додека книжењата по изводот на банката ќе ги спроведат со задолжување на жиро-сметката на редовната дејност, жиро-сметката на посебните намени и жиро-сметката на фондовите, во корист на соодветните конта на општествено-политичката заедница во тековните книжења во јануари 1972 година.

2. Заклучен лист на 31 декември 1971 година

7. Во образецот II — Заклучен лист на 31 декември 1971 година, се внесува состојбата по сите пропишани синтетички конта, и тоа по оној ред како што е пропишано во Правилникот за книговодството и контниот план на органите на управата.

Сите конта што се отворени при расчленувањето на билансот на конта или во текот на годината, се запишуваат по ред во овој образец, без оглед на тоа дали тие конта искажуваат некоја состојба (салдо) или се израмнети.

3. Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност

8. Во образецот III — Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност, се искажуваат: извршената пресметка на остварените и потрошените средства за вршење на редовната дејност и конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност на лични расходи, за издвојување во фондови, за пренос во наредната година и за уплатување во буџетот.

Во образецот III се внесуваат врз основа на книговодствените податоци од соодветните конта:

1) под реден број 1 — пренесените средства што во конечната распределба на средствата според завршната сметка за претходната година се распоредени за финансирање на редовната дејност во наредната година. Под овој реден број се искажува почетната состојба на контото 702;

2) под реден број 2 — средствата од буџетот на општествено-политичката заедница пренесени во текот на годината на жиро-сметката на органот на управата како средства за вршење на неговата редовна дејност.

Под овој реден број се искажува состојбата на примените средства од буџетот во текот на текуштата година, искажана на побарувачката страна на контото 700.

Органите на управата што вршат работи за повеќе општествено-политички заедници (заеднички органи) и на кои средства за вршење на редовната дејност им се обезбедуваат од буџетите на повеќе

општествено-политички заедници, должни се како прилог кон образецот III да изработат спецификација на средствата од реден бр. 2, со износите што за вршење на редовната дејност ги примиле од буџетот на секоја одделна општествено-политичка заедница;

3) под реден број 3 — остварените сопствени приходи на органот на управата што општествено-политичката заедница, во смисла на членот 17 став 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, му ги отстапила на органите на управата како средства за вршење на неговата редовна дејност.

Под овој реден број се искажуваат остварените сопствени приходи на крајот на годината на контото 701, како и приходите искажани на посебното аналитичко konto на синтетичкото konto 750 од стопанска дејност од помал обем, намалени за состојбата на крајот на годината на контото 120 по истиот основ, ако органот на управата ги користел контата од групата 75 односно 76 за евидентирање на работењето на стопанската дејност од помал обем;

4) под реден број 4 — остварените вонредни приходи искажани на контото 780;

5) во остварените средства за вршење на редовната дејност во завршната сметка не се искажуваат побарувањата што не се наплатени до 31 декември тековната година;

6) под реден број 6 — извршените набавки на потрошни материјали и ситен инвентар.

Под овој реден број се искажува состојбата на крајот на годината на контото 712. Органите на управата што вршеле и стопанска дејност од помал обем која не се смета за стопанска дејност, во смисла на членот 24 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата односно во смисла на членот 35 став 7 на Правилникот за книговодството и контниот план на органите на управата, под овој реден број ја искажуваат и состојбата на посебните аналитички konta на синтетичкото konto 760 за извршените набавки на потрошни материјали и ситен инвентар на стопанските дејности од помал обем;

7) под реден број 7 — извршените услуги што, во смисла на членот 63 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, се сметаат како материјални трошоци а кои се искажани на контото 713, како и извршените услуги на стопанските дејности од помал обем искажани на аналитичките konta на синтетичко konto 760;

8) под реден број 8 — разни други трошоци што не се искажани под ред. бр. 6 и 7 на овој образец, а кои се евидентирани на контото 714, на посебните аналитички konta на синтетичкото konto 760 за трошоците на стопанските дејности од помал обем и на контото 781 за вонредните расходи на органите на управата;

9) под реден број 9 — исплатените лични примања што ги товарат материјалните трошоци, како: дневници за службени патувања, дневници за преместувања, надоместок на трошоците поради одвоен живот од семејството и сл.

Под овој реден број се искажува состојбата на соодветните аналитички konta од групите conta 71 и 76 за стопанските дејности од помал обем, ако органите на управата трошоците на стопанските дејности од помал обем ги книжеле преку контата од групата 76;

10) под реден број 10 — пресметана амортизација за тековната година, ако со прописите на општествено-политичката заедница е воведена амортизација на предмети на опремата.

Под овој реден број се искажува состојбата на пресметаната амортизација на крајот на годината искажана на контата 715 за недвижности и предмети на опремата и 761 за стопанска дејност од помал обем;

11) под реден број 11 — средства што се предвидени со финансискиот план на органот на управата за покривање на непредвидените и недоволно предвидените потреби за вршење на редовната деј-

ност. Овие средства се искажуваат само во колоната „Предвидено според финансискиот план“;

12) под реден број 13 — дел од обврски од пописот на 15.XI.1971 година кој го презела да го плати општествено-политичката заедница.

Под овој реден број се искажува делот на обврските за кои општествено-политичката заедница одлучила до висината на преземените обврски да ги намали расходите кои се искажуваат во пресметката на средствата за вршење на редовната дејност. Намалувањето на извршените расходи се врши преку контата на кои се утврдува финансискиот резултат на редовната дејност;

13) под реден број 14 — средствата кои со завршната сметка на органот на управата, врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност, се распоредуваат на лични доходи и на фондовите на органот на управата, за пренос во наредната година и за уплатување во буџетот.

Под овој реден број се искажува состојбата на контото 790, која се добива по спроведено пренесување на средствата односно задолжување на соодветните konta на групите conta 70, 71, 78 и со пренесување салдото од контото 796 кај оние органи на управата што на контата од групите 75 и 76 ги книжеле трошоците на стопанските дејности од помал обем;

14) под реден број 15 до 18 — исплатените износи на аконтации на лични доходи и други лични примања, со соодветните придонеси од личните доходи и спрема личните доходи, заклучно со 31 декември 1971 година. Ако некој орган на управата пресметаните аконтации на личните доходи за декември не ги исплатил до 31 декември 1971 година, пресметаните аконтации на личните доходи за декември тој нема да ги искаже под реден број 15 туку под реден број 19.

Под соодветните редни броеви 15 до 18 се искажуваат и извршените исплати на личните доходи што произлегуваат од поранешните години, а што се утврдени и намирани дури во 1971 година.

Под овие редни броеви се искажуваат прокнижените износи на соодветните conta 710, 711 и 765 за стопанските дејности од помал обем, односно на соодветните conta на групите conta 24 и 25 на име извршени исплати на аконтации на личните доходи од средствата за редовната дејност и на придонесите од личните доходи и спрема личните доходи;

15) под реден број 19 — разликата помеѓу исплатените аконтации на личните доходи до 31 декември 1971 година и остварените лични доходи, која треба да им се исплати на работниците врз основа на одлука за конечната распределба според завршната сметка, ако аконтациите на личните доходи исплатени во текот на годината се помали од вкупниот износ на остварените лични доходи по конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност според завршната сметка за 1971 година. Со овој износ се опфаќаат и придонесите од личните доходи и спрема личните доходи.

Под овој реден број се искажува износот на пресметаните лични доходи (со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи) прокнижен на контото 246 по спроведеното книжење на распоредот од финансирањето на редовната дејност;

16) под реден број 21, 22 и 23 — средства што се распоредени во тие фондови со завршната сметка за 1971 година врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност. Под тие редни броеви се искажуваат износите кои преку контото 791 и контото 796 за стопански дејности од помал обем, се прокнижени на соодветните conta 900, 940 и 980;

17) под реден број 25 соодветниот дел од средствата за вршење на редовната дејност што ги пренесува органот на управата во наредната година заради извршување на обврските односно задачите за кои му биле обезбедени тие средства, а кои обврски односно задачи тој не ги извршил до 31 декември 1971 година.

Под овој реден број, по спроведениот распоред на книжењата на резултатите од средствата за финансирање на редовната дејност на контото 791 и на контото 796 за стопанските дејности од помал обем, се искажува прокнижениот износ на контото 702;

18) под реден број 26 — непотрошениот дел од средствата за вршење на редовната дејност што се враќаат во буџетот врз основа на одлука на Собранието на општествено-политичката заедница односно по одлука на органот на управата.

Под овој реден број, по спроведениот распоред на книжењата на резултатите од средствата за финансирање на редовната дејност, се искажува износот кој се уплатува во буџетот а кој е прокнижен на контото 279.

9. Покрај пресметката на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност која се составува за органот на управата во целост, а на начинот од точката 8 на ова упатство, органот на управата може да состави и пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност по работни единици — ако е финансискиот план на органот на управата составен по работни единици во смисла на точ. 11 и 12 од Упатството за начинот на составување на финансискиот план и пресметката за користење на средства за посебни намени на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/64).

4. Пресметка на остварените и користените средства за посебни намени

10. Во образецот IV — Пресметка на остварените и користените средства за посебни намени, се искажуваат средствата што на органот на управата му се обезбедени за посебни намени, без оглед на тоа дали тие средства се користат непосредно од буџетот или по пат на посебна сметка, како и без оглед на тоа дали органот на управата ги користи тие средства за извршување на своите посебни задачи или само се појавува како носител на средствата за посебни намени па ги распоредува понатаму (средства за дејноста на општествено-политичките организации и здруженија на граѓани, средства за вршење определени услуги на установи на општествени служби и сл.).

Пресметката на остварените и користените средства за посебни намени се искажува, по правило, за секоја одделна основна намена посебно на одделен образец IV, без оглед на тоа дали обезбедените средства за посебни намени се користени по пат на акредитив, врз основа на донесена пресметка за користење на средствата за посебни намени (ако е определено со актот на Собранието на општествено-политичката заедница за да се донесува пресметка) или непосредно преку посебната сметка.

Ако во посебниот дел на буџетот на орган на управата во рамките на една основна намена му се распоредени средства за поблиски намени преку посебни позиции односно распоредни групи и распоредни подгрупи, органот на управата, по претходна согласност на органот на управата надлежен за работите на буџетот, распоредените и користените средства во посебните позиции на оваа основна намена може да ги искаже збирно во заедничкиот образец за сите овие посебни намени.

Ако средствата за посебни намени што се предвидени во буџетот за набавка на опрема, согласно одлуката на Собранието на општествено-политичката заедница, се пренесени во фондот на опремата на органот на управата, тие не се искажуваат во образецот IV, туку во образецот V, во колоната 6.

Во завршната сметка на органот на управата не се искажуваат оние средства за посебни намени што се распоредени во буџетот на општествено-политичката заедница како дополнителни средства (дотации) што им се даваат на други општествено-политички заедници.

Врз основа на составените поединечни пресметки за користењето на средствата за секоја одделна посебна намена, органот на управата составува збирна пресметка на остварените и користените средства за посебни намени, за чии прилози се сметаат сите поединечни пресметки врз основа на кои е составена оваа збирна пресметка.

Во образецот IV се внесуваат, и тоа:

1) под реден број 1 — пренесените непотрошени средства од посебната сметка на органот на управата од претходната година, ако е во општиот дел на буџетот или со посебна одлука на Собранието на општествено-политичката заедница определено непотрошените средства од посебната сметка на органот на управата да се пренесат и да се користат во наредната година.

Под овој реден број се искажува прокнижениот износ на посебно аналитичко konto 105 односно прокнижената почетна состојба на соодветното аналитичко konto за синтетичко konto 721 во тековната година;

2) под реден број 2 — средствата одобрени на органот на управата за посебни намени во буџетот за тековната година, а кои се користат непосредно од буџетот или заради користење му се пренесени на посебна сметка.

Под овој реден број се искажува износот прокнижен на посебните аналитички conta на синтетичките conta 720 и 271 по одбивање на износот на пренесените средства според завршната сметка за претходната година прокнижен на овие conta;

3) под реден број 3 — средства од приходите што ги остварил органот на управата со својата дејност, ако е со актот на Собранието на општествено-политичката заедница определено тие приходи да се користат како средства за посебни намени.

Под овој реден број се искажува прокнижениот износ на посебното аналитичко konto 721 односно на долговната страна на контото 779 — за дел на остварените приходи што се распоредени, во текот на годината, за посебни намени, односно приходите што органот на управата ги остварил со вршење разни технички административни и слични услуги на други органи на управата и организации, а што се користат, врз основа на посебни прописи, како средства за посебни намени преку посебни сметки;

4) под реден број 4 — разни непредвидени средства што се искажани под ред. бр. 1 до 3 на овој образец, а кои се евидентирани на посебни аналитички conta на синтетичкото konto 721.

Во секој поединечен образец IV во колоната 2 под реден број 2 се искажува и бројот на позицијата под која во посебниот дел на буџетот се распоредени средствата за таа намена, а во збирниот образец IV се искажуваат сите броеви на позициите од поединечните обрасци односно сите броеви на позициите на распоредните групи од посебниот дел на буџетот во кои се распоредени средствата за посебни намени на односниот орган на управата;

5) под реден број 6 до 20 — потрошокот на средствата по видовите на посебните намени.

Потрошокот на овие средства е евидентиран на посебните аналитички conta на групата conta 73 (без контото 739);

6) под реден број 23 — Издвоени депозити при инвестиционите вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции.

Под овој реден број се искажува износот на депозитите издвоени според Законот за полагање на депозитите при инвестиционите вложувања во нови нестопански инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/71 и 35/71 година);

7) под реден број 26 — дел од обврски од пописот на 15. XI. 1971 година кој го презела да го плати општествено-политичката заедница.

Под овој реден број се искажува делот на обврските за кои општествено-политичката заедница одлучила до висината на преземените обврски да ги намали расходите кои се искажуваат во пре-

сметката на остварените и користените средства за посебни намени. Намалувањето на извршените расходи се врши преку контата на кои се врши распоред на остатокот на средствата за посебни намени;

8) под реден број 28 и 29 — средствата на посебните приходи што органите на управата ги оствариле со вршење определени дејности како средства за посебни намени, а кои врз основа на посебни прописи се користат за редовна дејност или за други намени (пренесување во буџетот или во фондовите на органот на управата);

9) под реден број 30 — средствата определени за пренос во наредната година, ако е во општиот дел на буџетот или со посебен акт на Собранието на општествено-политичката заедница определено непотрошените средства за посебни намени да можат да се користат во наредната година.

Под овој реден број се искажува износот прокнижен на долговната страна на контото 739.

5. Движење на средствата на фондовите

11. Движењето и состојбата на средствата на фондовите на почетокот и на крајот на тековната година се искажуваат во образецот V — Движење на средствата на фондовите.

Движењето и состојбата на средствата на фондовите за заедничката потрошувачка се искажува во две колони: во колоната 7 се искажуваат средства што се издвојуваат по стопа од 4%, со намена за станбена изградба, од износот на средствата од кои се плаќа придонесот од личниот доход од работен однос, а во колоната 8 се искажуваат сите други средства на фондот на заедничката потрошувачка.

Во образецот V — Движење на средствата на фондовите, се внесуваат и тоа:

1) под реден број 1 — паричните средства на сметката на овие фондови на 1 јануари тековната година и средствата кои врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност според завршната сметка, за претходната година внесени во фондот на опремата, во фондот на заедничката потрошувачка и во резервниот фонд.

Во средствата пренесени од претходната година не се искажуваат средствата што на 31 декември претходната година се наоѓале издвоени како орочени средства, ниту средствата на невратените кредити дадени од фондот на 31 декември претходната година.

Под овој реден број се искажува состојбата на крајот на претходната година, односно на почетокот на тековната година на соодветните контата: 021, 048 и 080. Покрај овие износи што ја претставуваат состојбата — салдото на посебните сметки на фондовите на почетокот на годината, под овој реден број се искажуваат износите прокнижени на: контото 900 — за износот распореден во фондот на опремата, контото 940 — за износот распореден во фондот на заедничката потрошувачка и контото 980 — за износот распореден во резервниот фонд, врз основа на извршениот распоред на резултатите од финансирањето на редовната дејност за претходната година;

2) под реден број 2 до 4 — состојба на 1 јануари тековната година на невратените кредити дадени од фондот, издвоените орочени средства на фондот и средствата издвоени за исплатите за инвестиции (издвоени средства за електроенергетски објекти, депонирани гарантни износи и др.), односно други побарувања и права по основ на предметите на опремата и предмети на заедничката потрошувачка;

3) под реден број 5 — вредноста на подвижните предмети на опремата и подвижните и недвижните предмети на заедничката потрошувачка по спроведениот книговодствен отпис на тие предмети;

4) под реден број 7 — средствата што се непотрошени од буџетот пренесени во текот на годината во корист на фондовите, заради извршување опре-

делени задачи односно набавки, а кои се прокнижени во текот на годината на соодветните аналитички контата на синтетичките контата 021, 048 и 080.

Под реден број 7 во колоната 5 се искажуваат сите броеви на позициите на распоредните групи на посебниот дел од буџетот во кои се распоредени тие средства;

5) под реден број 8 — средствата од приходите или од дел од приходите што ги остварил органот на управата со својата дејност, ако е со актот на Собранието на општествено-политичката заедница определено средствата од тие приходи да се внесуваат во фондови.

Под овој реден број искажаните средства одобрени на органот на управата за посебни намени прокнижени се преку проодните аналитички контата за синтетичкото konto 729;

6) под реден број 9 — паричните средства пренесени од страна на друг орган на управата, во смисла на членот 37 односно 52 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, во корист на фондот на опремата односно на фондот на заедничката потрошувачка, заради здружување на тие средства со цел за заедничко користење;

7) под реден број 10 — наплатените камати по кредитите дадени на работниците од фондот на заедничката потрошувачка, во смисла на членот 165а од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70) — за купување станови за изградба на нови или довршување и доградба на постојните станбени згради и станови и за полагање учество за добивање од банка кредит за станбена изградба, како и примените камати по орочените средства.

8) под реден број 12 — другите парични средства пренесени во корист на фондовите на органот на управата по разни основи, како средствата на уплатената амортизација за предмети на опремата и предмети на заедничката потрошувачка, ако е со прописите на општествено-политичката заедница воведена амортизација на предмети на опрема односно предмети од заедничка потрошувачка; паричните средства што ги остварил органот на управата со давање во закуп предмети на опрема односно предмети од заедничка потрошувачка, ако со прописите на општествено-политичката заедница не е определена поинаква намена на тие средства и друго;

9) под реден број 13 средствата кои со завршната сметка за тековната година врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност се распоредени во фондовите, а кои се прокнижени (одобрени на контата): 900 — за износот распореден во фондот на опремата, 940 — за износот распореден во фондот на заедничката потрошувачка вклучувајќи го износот на средствата на заработката од која работната заедница се откажала за определено време заради давање помош на постраданите од земјотресот во Босанска Краина и 980 на износот распореден во резервниот фонд;

10) под реден број 14 — противвредноста на ненамирените обврски утврдени со пописот на обврските на ден 15.XI.1971 година кои ги презела да ги плати Општествено-политичката заедница.

Под овој реден број се искажуваат износите што ако со пописот на стасаните обврски на ден 15.XI.1971 година е попишана стасаната ненамирена обврска која требало да биде платена од средствата на фондовите на органот, а општествено-политичката заедница не го обврзува органот на управата да го рефундира износот на овие обврски, книжени на аналитичката сметка 208, ќе се затвори со одобрувањето на истиот износ на контото од соодветниот фонд;

11) под реден број 17 до 23 — потрошени средства по намените предвидени во тие редни броеви во тековната година, со тоа што под ред. бр. 22 во колоната 8 се искажува и износот на средствата што се исплатени на име помош на

постраданите од земјотресот во Босанска Краина, како и средствата што за таа цел се исплатени по основ на заработката од која работната заедница се откажала за определено време;

12) под реден број 30 — состојба на издвоените депозити при инвестиционите вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции.

Под овој реден број се искажува состојбата на 31. XII. 1971 година на депозитот издвоен според Законот за полагање на депозити при инвестиционите вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции на товар на средствата на фондовите на органот на управата.

6. Попис на состојбата на средствата и на изворите на средствата и преглед на ненамирените обврски

12. Членовите на Комисијата за попис ги имедува советот на работната заедница и старешината на органот на управата од редот на членовите на работната заедница.

За членови на комисијата за попис не можат да бидат именувани сметкопологачот и лицата што ракуваат со парични или материјални вредности што се предмет на пописот.

Работата на пописот опфаќа:

1) утврдување, мерење, пребројување и поблisko опишување на материјалните вредности и утврдување на другите средства и нивните извори, како и внесување на тие податоци во пописните листи;

2) процена на средствата и изворите на средствата наведени во одредбата под 1 на оваа точка. Процена на средствата се врши по книговодствените вредности односно по набавните вредности на потрошниот материјал и ситниот инвентар;

3) утврдување на разликата помеѓу состојбата на средствата и изворите на средствата утврдени со пописот и нивната состојба искажана во книговодството, како и утврдување на причината поради која настанала разликата.

Податоците од книговодството се внесуваат во пописните листи дури по извршениот попис.

Пописот на средствата на опремата, на средствата на заедничката потрошувачка и на недвижностите ги опфаќа сите средства што се наоѓаат кај органот на управата односно кои му се дадени на органот на управата на користење.

Со пописот на материјалите и ситниот инвентар се опфаќа во посебните пописни листи: материјалот за редовна дејност, материјалот за посебни намени, материјалот за вршење на стопанската дејност, ситниот инвентар за редовната дејност, ситниот инвентар за посебните намени и ситниот инвентар за вршење на стопанската дејност.

Со пописот се опфаќаат и средствата што не му припаѓаат на органот на управата, но се наоѓаат кај него како и средствата што му припаѓаат на органот на управата но не се наоѓаат кај него туку кај други корисници (на чување, послуга, закуп и слично).

Средствата што не му припаѓаат на органот на управата се искажуваат во посебни пописни листи и органот на управата е должен еден примерок од пописната листа да му достави на корисникот на општествените средства на кого тие средства му припаѓаат.

Средствата што му припаѓаат на органот на управата, но не се наоѓаат кај него, туку кај друг корисник на општествени средства (на услуга, закуп, поправка и слично) посебно се искажуваат во пописните листи. Пописот на овие средства се врши врз основа на податоците од книговодството односно од другите документи, а податоците добиени со пописот посебно се искажуваат во пописните листи.

Вредноста на средствата на опремата и средствата на заедничката потрошувачка што при пописот ќе се најдат како вишок и за кои не е позната набавната цена ја проценува комисијата за

попис според пазарната цена на таквото средство, намалена за степенот на истрошеноста.

За секој вид парични средства се составуваат посебни листи, во кои се внесува фактичната состојба утврдена со пописот.

Списокот на ненамирените обврски и побарувања се составува на посебни пописни листи за обврските и побарувања што произлегуваат од вршењето на редовната дејност на органот на управата, а на посебни пописни листи за обврските и побарувањата што произлегуваат од средствата определени за посебни намени, врз основа на книговодствените и други податоци.

Побарувањата односно обврските за кои не постои уредна документација, посебно се искажуваат во пописните листи.

Пописот на готовите пари, на чековите и на странските средства за плаќање се врши со запишување на износите добиени со броене, а податоците добиени со пописот посебно се искажуваат во пописните листи.

Состојбата на обврските утврдени со пописот на ден 15. XI. 1971 година и состојбата на обврските на ден 31. XII. 1971 година, органите на управата ќе ги прикажат на образец VI — Преглед на ненамирени обврски.

Во колоната 3 од образецот VI се искажува состојбата на обврските на ден 15. XI. 1971 година, спрема состојбата во книгите без оглед дали ставале за плаќање или не, а во колоната 4 ставаните ненамирени обврски кои се попишани на ден 15. XI. 1971 година по одредбите на Законот за евидентирање и за начинот на намиравање на обврските на определени корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“ бр. 50/71).

Дел од обврските попишани на ден 15. XI. 1971 година, кои до 31. XII. 1971 година ги исплатил органот на управата од средствата со кои тој располага, се искажува во колоната 5 од образецот VI, а делот од обврските кои ќе ги исплатуваат општествено-политичките заедници на начин и од средствата предвидени во споменатиот закон ќе се искажува во колоната 6 од образецот VI.

Органите на управата се должни пред заклучувањето на книгата за 1971 година да ги прокнижат обврските што ги презела да ги плати општествено-политичката заедница, со тоа што за износите од пописот на обврските на ден 15. XI. 1971 година ќе се задолжат контата на кои до тогаш се водени попишаните обврски, а за противвредноста ќе се одобри аналитичкото konto „Обврски спрема општествено-политичката заедница од пописот на 15. XI. 1971 година“ на основното konto 208 — други обврски од средствата за редовна дејност односно konto 209 — други обврски од средствата за посебни намени.

Ако за намиравање на попишаните обврски општествено-политичката заедница, врз основа на одредбите од членот 7 на законот за евидентирање и за начинот на намиравање на обврските на определени корисници на општествени средства, користела и средства со кои располагал органот на управата, за тој износ се задолжува соодветно аналитичко konto „Обврски спрема општествено-политичката заедница од пописот на 15. XI. 1971 година“.

За начинот на ликвидирање на салдата на аналитичките konta „Обврски спрема општествено-политичката заедница од пописот на 15. XI. 1971 година“, одлучува општествено-политичката заедница по предлог на органите на управувањето во органот на управата.

13. Органите на управата, на кои, во смисла на членот 164б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, им се пренесени средства на посебни сметки или непосредно од буџетот им се ставени на користење за посебни намени односно во корист на нивните фондови, во образецот VI како обврски односно ненамирени обврски по посебните намени и по обврските на фондовите, го искажуваат износот на обврските утврден со пописот на 31. XII. 1971

година, намален за износот на обврските што ги исплатил органот на управата до 31. јануари 1972 година од средствата што му се распоредени до 31. јануари 1972 година во смисла на членот 1646 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници за посебните намени односно во корист на фондовите.

7. Преглед на бројот на запослените работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците

14. Врз основа на податоците од исправите за исплатените лични доходи се пополнува образецот VII — Преглед на бројот на запослените работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците.

Во одделни колони на овој образец се внесуваат и тоа:

1) во колоната 2 — вкупниот број на месеците што ги поминале на работа работниците на органот на управата; како време поминато на работа се подразбира покрај ефективно поминатото време на работа, и времето што го поминале работниците на боледување до 30 дена, на годишен одмор, како и на платено отсуство од работа.

Времето поминато на боледување над 30 дена за кое работникот примил надоместок на личниот доход, како и времето поминато на неплатено отсуство од работа не се зема предвид при пресметувањето на бројот на месеците — работниците.

Бројот на месеците — работници се утврдува според категориите на запослените работници од колоната 1.

Во органите на управата кај кои немало поголема флукуација на работниците може при пресметувањето на бројот на месеците — работници да се тргне од годината како целост (12 месеци) и прво да се пресмета бројот на месеците — работници (по категории) за оние работници што во текот на целата година биле во работен однос кај органот на управата.

Пример:

Од стручните работници во текот на целата година имало запослени во органот на управата: 15 работници со висока стручна подготовка, 25 работници со средна стручна подготовка и 8 работници со ниска стручна подготовка, — вкупно 48 стручни работници. За овие стручни работници бројот на месеците — работници според категориите на стручната подготовка изнесува:

— за првата категорија: 15 работници x 12 месеци = 180 месеци — работници
— за третата категорија: 25 работници x 12 месеци = 300 месеци — работници
— за четвртата категорија: 8 работници x 12 месеци = 96 месеци — работници

ВКУПНО: 48 работници x 12 месеци = 576 месеци — работници

На пресметаниот број месеци — работници за работниците што во текот на целата година биле запослени во органот на управата се додава и бројот на месеците — работници, пресметан за оние работници кои во текот на годината засновале работен однос во органот на управата.

Пример:

Од 1 март работен однос засновале и биле запослени до крајот на годината 2 работника со висока стручна подготовка, а од 1 април — 3 работника со средна стручна подготовка. Бројот на месеците — работници за овие работници запослени во текот на годината кај органот на управата изнесува:

за првата категорија: 2 работника x 10 месеци = 20 месеци-работници
за третата категорија: 3 работника x 9 месеци = 27 месеци-работници

ВКУПНО: 47 месеци-работници

За пресметаниот број месеци-работници за запослените стручни работници во текот на годината се зголемува бројот на месеците-работници што во текот на целата година биле запослени во органот на управата, така што по оваа корекција бројот на месеци-работници да изнесува:

— првата категорија = 200 месеци-работници (180+20)
— третата категорија = 327 месеци-работници (300+27)
— четвртата категорија = 96 месеци-работници

ВКУПНО: 623 месеци-работници

Но, бидејќи во органот на управата имало работници што биле на непрекинато боледување подолго од 30 дена и на неплатено отсуство од работа, бројот на месеците — работници пресметан на горниот начин треба да се намали за времето поминато на непрекинато боледување подолго од 30 дена и на неплатено отсуство од работа.

Бројот на месеците — работници за времето поминато на непрекинато боледување подолго од 30 дена се добива на тој начин што собраниот број денови на непрекинато боледување подолго од 30 дена на сите работници од определена категорија ќе се подели со 30 (дена). Добиениот резултат го претставува бројот на месеците-работници за кои треба да се намали бројот на месеците-работници по категориите на стручната подготовка на работниците, пресметан на начинот прикажан во примерите наведени во оваа точка. Исто така, бројот на месеците — работници пресметан според тие примери треба да се намали за времето што работниците го поминале на неплатено отсуство од работа и за времето на престанокот на работата во текот на годината. Бројот на месеците-работници за времето поминато на неплатено отсуство и за времето на престанокот на работата се пресметува на истиот начин на кој се пресметува бројот на месеците-работници за времето поминато на непрекинато боледување подолго од 30 дена.

Меѓутоа, органите на управата кај кои имало поголема флукуација на работници, и кај кои имало почести случаи на непрекинато боледување над 30 дена и неплатено отсуство од работа, заради поточно утврдување на просечните лични доходи, пресметувањето на бројот на месеците работници треба да го вршат по месеци.

Пример:

Од платниот список за јануари е утврдено дека во текот на целиот месец на ефективна работа имало 16 работници со висока стручна подготовка, што прави 16 месеци-работници. Покрај тоа, утврдено е дека двајца работници со висока стручна подготовка засновале работен однос и стапиле на работа на 16 јануари. За тие двајца работници бројот на месеците-работници се добива на тој начин што вкупниот број на деновите што тие ги поминале на работа ќе се подели со 30 (дена). Во овој случај времето поминато на работа за тие двајца работници изнесува 32 (16 x 2) што поделено со 30 (дена) дава 1,07 месеци-работници (0,07 може да се занемари). Значи, во органот на управата во текот на јануари имало 17 месеци-работници (16+1).

Во февруари сите 18 работници со висока стручна подготовка биле на работа, а покрај тоа на 9 февруари од боледување подолго од 30 дена се вратиле 2 работници со висока стручна подготовка.

Ако бројот на ефективните денови поминати на работа во февруари, кои за овие двајца работници изнесува 40 дена (20 дена x 2 работника), го поделиме со 30 (дена), ќе добиеме 1,33 месеци-работници. Значи, во февруари вкупниот број на месеците-работници за работниците со висока стручна подготовка изнесува 19,33 (18+1,33).

На истиот начин се пресметува бројот на месеците-работници и за другите месеци до крајот на годината — по категориите на стручна подготовка на работниците. Добиениот збир на месеците-работници за сите 12 месеци на тековната година, намален за бројот на месеците-работници пресметан за времето поминато на непрекинато боледување подолго од 30 дена и за времето поминато на неплатено отсуство од работа, го претставува бројот на месеците-работници кој се искажува во колоната 2;

2) во колоната 3 — аконтациите на нето личните доходи исплатени на работниците до 31 декември тековната година за работата во редовното работно време во таа година;

3) во колоната 4 — остварените нето лични доходи според завршната сметка за тековната година над износот на исплатените аконтации на нето личните доходи до 31 декември тековната година за работата во таа година;

4) во колоната 6 — исплатените износи на нето личните доходи за работа подолга од полното работно време;

5) во колоните 8 и 9 — просечниот месечен износ на нето личните доходи по еден работник, кој се добива со делење на нето личните доходи искажани во колоната 5 односно на вкупните нето лични доходи искажани во колоната 7, со искажаниот вкупен број на месеците-работници од колоната 2 на овој образец;

6) во колоните 10 и 11 — бројот на запослените работници на 1 јануари односно 31 декември тековната година, вклучувајќи ги во двата случаја и работниците што се наоѓале тогаш на боледување, и на платено или неплатено отсуство од работа.

Колоните предвидени во овој образец се пополнуваат по категориите на запослени работници, според нивната стручна подготовка односно според квалификациите од колоната 1.

Под реден број 1 се искажуваат податоци за функционерите што раководат со републички органи на управата, за замениците на функционерите, помошниците и советниците на функционерите, како и за претседателите, потпретседателите и секретарите на општини. Според тоа, категоријата на функционери ги опфаќа оние работници што ги именува односно назначува и чија височина на личните доходи ја определува Собранието или Извршниот совет, односно работната заедница по овластување на Извршниот совет на општествено-политичката заедница.

За другите работници податоците се искажуваат по категориите на стручната подготовка што тие ја имаат.

8. Преглед на одобрените и потрошените средства по посебниот дел на буџетот

15. Републичките органи на управата, покрај образците I до VII, задолжително го пополнуваат и образецот VIII-преглед на одобрените и потрошените средства по посебниот дел на буџетот.

Органите на управата на општините надлежни за работите на буџетот можат да бараат од органот на управата односно на општествено-политичката заедница да им достави, кон завршната сметка и пополнет образец VIII.

9. Искажување на приходите на буџетот распредени на органите на управата врз основа на членот 164б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници

16. Во завршните сметки на органите на управата на општествено-политичките заедници што одлучиле приходите на буџетот остварени во 1971 година, а уплатени во буџетот до 31. јануари 1972 година, да ги користат на начинот предвиден во членот 164б став 1 и 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници.

се искажуваат и средствата што од приходите на буџетот остварени до 31 декември 1971 година им се пренесени на органите на управата до 31 јануари 1972 година на нивната жиро сметка за вршење на редовната дејност, односно што им се пренесени на посебни сметки или им се ставени на користење непосредно од буџетот за посебни намени како и средствата пренесени до 31 јануари 1972 година непосредно од буџетот во корист на фондовите на органите на управата заради извршување на определените задачи односно набавки.

Одобрените средства од буџетот што им се пренесени на органите на управата до 31 јануари 1972 година во смисла на ставот 1 од оваа точка, се искажуваат во завршните сметки на следниот начин:

1) органите на управата на кои тие средства им се пренесени на жиро-сметката за вршење на редовната дејност ги искажуваат пренесените средства во образецот III под реден број 2 заедно со средствата што им се пренесени од буџетот до 31 декември 1972 година.

Од средствата пренесени на органите на управата во смисла на членот 164б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници не можат да се вршат нови набавки за вршење на редовната дејност на органот на управата. Тие средства органот на управата може да ги користи до 31 јануари 1972 година за исплатување на обврските утврдени со пописот на 31 декември 1971 година.

Обврските исплатени во текот на јануари 1972 година на товар на тие средства, во 1972 година ќе се книжат како исплати на соодветните обврски создадени во поранешните години;

2) органите на управата на кои тие средства им се пренесени на користење за посебни намени, ги искажуваат во образецот IV под реден број 2, покрај средствата што им се пренесени на посебна сметка или се користени непосредно од буџетот до 31. декември 1971 година, и средствата што им се пренесени на посебната сметка или се користени непосредно од буџетот до 31 јануари 1972 година од приходите на буџетот остварени до 31 декември 1971 година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 1972 година;

3) органите на управата на кои тие средства им се пренесени од буџетот во корист на нивните фондови, ги искажуваат во образецот V под реден број 7, покрај средствата што се пренесени во корист на фондовите, непосредно од буџетот до 31 декември 1971 година, и средствата што се пренесени непосредно од буџетот во корист на фондовите до 31 јануари 1972 година од приходите на буџетот остварени до 31 декември 1971 година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 1972 година;

4) средствата пренесени во смисла на член 164б на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, органот на управата може да ги користи до 31 јануари 1972 година за исплатување на обврските по посебните намени односно по обврските на фондовите, што органот на управата не ги намирал до 31 декември 1971 година.

Обврските по посебните намени односно обврските на фондовите утврдени со пописот на 31 декември 1971 година, се намалуваат за извршените исплати на тие обврски во текот на јануари 1972 година од средствата пренесени според членот 164б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници;

5) создадените а ненамириени обврски на посебните намени и фондови до 31 декември 1971 година, што ќе се исплатат од средствата пренесени во смисла на членот 164б на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници се сметаат како потрошок на средства во 1971 година и се искажуваат во соодветните видови на потрошок на средства во образецот IV односно во образецот V.

10. Извештај за работа

17. Извештајот за работа органот на управата го составува на начинот и во обемот што одговараат на неговите потреби и на потребите на општествено-политичката заедница во чиј буџет се обезбедуваат средствата за неговата работа.

Извештајот за работа треба особено да опфати податоци: за извршувањето на програмата за работа и за елементите што придонеле органот на управата да ја изврши односно да не ја изврши програмата за работа; за усогласеноста на одобрените средства на органот на управата во буџетот на општествено-политичката заедница со задачите поставени од страна на собранието на општествено-политичката заедница; за состојбата и движењето на фондовите на органот на управата и за употребата на средствата на фондовите во текот на годината; за усвоените мерила за конечна распределба на средствата според завршната сметка — за вршење на редовната дејност и за личните доходи и фондовите; за состојбата на кадрите, за условите на работата, како и други податоци од значење за работата на органот на управата.

III. ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА

18. Завршната сметка на органот на управата за 1971 година ја донесуваат старешината на органот на управата и советот на работната заедница до 29 февруари 1972 година.

Нацртот на завршната сметка советот на работната заедница е должен да го изнесе пред членовите на работната заедница чии забелешки и предлози во однос на тој нацрт задолжително се разгледуваат при нејзиното донесување.

19. Во записникот од седницата на која се разгледува завршната сметка се внесуваат и заклучоците донесени по забелешките на членовите на советот на работната заедница и старешината на органот на управата во однос на завршната сметка, како и одлуката на старешината на органот на управата и советот на работната заедница во поглед на завршната сметка.

20. По усвојувањето на завршната сметка од старешината на органот на управата и советот на работната заедница, усвоената завршна сметка му се доставува на органот на управата надлежен за работите на буџетот во рок од 8 дена од денот на усвојувањето.

Во рокот од ставот 1 на оваа точка органот на управата е должен да ѝ ја достави усвоената завршна сметка и на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која има жиरो сметка.

Под завршна сметка, која во смисла на став 1 и 2 на оваа точка се доставува до органот на управата надлежен за работите на буџетот и до Службата на општественото книговодство, се подразбираат пополнетите обрасци I до VII и извештајот за работа, а за републичките органи на управата — и исполнетиот образец VIII.

Покрај пополнетите обрасци наведени во ставот 3 на оваа точка, органите на управата се должни на органот на управата надлежен за работите на буџетот, како прилог кон завршната сметка да му достават и:

1) преглед на извршувањето на финансискиот план;

2) преглед на извршувањето на посебните сметки на приходите на органот;

3) преглед на извршувањето на претсметката за користење на средствата за посебни намени, ако е во актот на собранието на општествено-политичката заедница со кои се обезбедуваат тие средства определено да се донесува претсметка.

21. Органите на управата што во својот состав имаат и работни единици со самостојна претсметка за вршење на стопанската дејност му доставуваат на органот на управата надлежен за работите на буџетот и еден примерок од завршната сметка на таа работна единица составен на обрасците пропишани за стопанските организации.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

22. Обрасците I до VIII наведени во одредбите на ова упатство се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

23. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 03—45/1

28 февруари 1972 година

Скопје

Републички секретар за
финансии,
Андон Макрадули, с. р.

Образец 1

ОРГАН НА УПРАВАТА**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА**

Ред. број	Класа, група, или konto	О П И С	Состојба на 31 декември претходната година	Состојба на 31 декември тековната година
1	2	3	4	5
A. АКТИВА				
I СРЕДСТВА НА ОПРЕМАТА И НЕДВИЖНОСТИТЕ				
1	000	Земјиште		
2	001	Градежни објекти		
3	003	Средства на опремата		
4	004	Заеднички средства на опремата и недвижностите		
5	005, 006, 008	Други средства		
6		Вкупно средствата на опремата и недвижностите (1 до 5)		
7	010	Исправка на вредноста на недвижностите		
8	011	Исправка на вредноста на опремата		
9	010, 011	Вкупно исправката на вредноста на недвижностите и опремата (7 плус 8)		
10		Сегашна вредност на недвижностите и опремата (6 минус 9)		

1	2	3	4	5
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТКА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО				
11	020	Парични средства за недвижностите		
12	021	Парични средства на Фондот на опремата		
13	020, 021	Вкупно паричните средства на издвоената сметка (11 плус 12)		
III. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА				
14	040	Земјиште на заедничката потрошувачка		
15	041	Градежни објекти на заедничката потрошувачка		
16	042	Опрема на заедничката потрошувачка		
17	047	Заеднички средства на заедничката потрошувачка		
18		Вкупно (14 до 17)		
19	049	Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка		
20		Сегашна вредност на средствата на заедничката потрошувачка (18 минус 19)		
21	046	Средства на заедничката потрошувачка во изградбата и изработката		
22	048	Парични средства на Фондот на заедничката потрошувачка		
23	045	Побарувања и други права од средствата на заедничката потрошувачка		
IV. СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА				
24	080	Средства на постојаната резерва		
V. СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА				
25	100	Средства на жиро-сметката — за редовна дејност		
26	105	Средства на сметката кај Службата на општественото книговодство за посебни намени		
27	108	Други издвоени средства		
28	110	Благајна		
29	112, 113	Валуте и девизи		
30	120	Купувачи — од средствата за редовна дејност		
31	121	Купувачи — од средствата за посебни намени		
32	13	Други побарувања		
33	16	Односи на единиците во органот на управата		
34	19	Активни временски разграничувања		
35	дел 20 и 27	Преплата на добавувачите и други преплатени обврски од средствата за редовна дејност		
36	дел 20 и 27	Преплата на добавувачите и други преплатени обврски од средствата за редовна дејност		
37	24, 25	Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спрема личните доходи		
38	310, 360 и 312, 362	Материјал и ситен инвентар за редовна дејност		
39	311, 361	Материјал и ситен инвентар за посебни намени		
40		Вкупно активата (10 плус 13 плус 21 до 39)		
Б. ПАСИВА				
I. СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ				
41	702	Средства за редовна дејност		
II. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ				
42	72	Средства за посебни намени		
III. ФОНД НА ОПРЕМАТА				
43	900	Фонд на опремата		
44	901	Кредити за набавка на опремата		
45	902, 909	Други извори		

1	2	3	4	5
46		Вкупно изворите на средствата на опремата (43 до 45)		
		IV. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ		
47	91	Извори на средствата на недвижностите		
		V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА		
48	940	Фонд на заедничката потрошувачка		
49	941, 949	Други средства на заедничката потрошувачка		
50		Вкупно изворите на средствата на заедничката потрошувачка (48 плус 49)		
		VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА		
51	98	Резервен фонд		
		VII. ДРУГИ ИЗВОРИ		
52	дел 20, 27, 13 и 120	Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати на купувачите од средствата за вршење на редовната дејност		
53	дел 20, 27, 13 и 121	Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати на купувачите од средствата за посебни намени		
54	16 и 29	Односи на единиците во органот на управата и пасивни временски разграничувања		
55	24 и 25	Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спрема личните доходи		
56		Вкупно пасивата (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 50 до 55)		

На _____ 19— година

Раководител на сметководството,

Претседател на советот на работната заедница,

Старешина на органот на управата,

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

Образец II

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА

Број на контото	НАЗИВ НА КОНТОТО	Почетна состојба на 1 јануари тековната година		Промет од 1 јануари тековната година до 31 декември тековната година, без почетната состојба		Вкупен прмет во тековната година, со почетната состојба		Состојба на 31 декември тековната година	
		Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

На _____ 19— година

Раководител на сметководството,

Претседател на советот на работната заедница,

Старешина на органот на управата,

Образец III

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

МЕСТО _____

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА
ВРШЕЊЕ НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ

Реден број	Класа група или konto	О П И С	И З Н О С	
			Предвиденс според финансиски-от план	Остварено односно користено според конечната пресметка
1	2	3	4	5
		I. СРЕДСТВА		
1	702	Средства пренесени според завршната сметка од претходната година за финансирање на редовната дејност		
2	700	Средства од буџетот		
3	701, 750	Средства од сопствените приходи што се користат како средства за вршење на редовната дејност		
4	780	Вонредни приходи		
5		Вкупно средствата (1 до 4)		
		II. ПОТРОШОК НА СРЕДСТВАТА		
6	712 и дел 760	Набавка на потрошен материјал и ситен инвентар		
7	дел 713, дел 760	Трошоци за услуги		
8	дел 714, дел 762 и 781	Разни други трошоци		
9	дел 713, 714, 760 и 762	Лични примања што ги товарат материјалните расходи		
10	715, 761	Амортизација		
11		Тековна резерва		
12		Вкупно предвидено односно потрошено (6 до 11)		
13	208	Дел од обврските попишани на ден 15. XI. 1971 година кој го презела да го плати ОПЗ		
14		Средства за распределба (5 минус 12 плус 13)		
		III. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА		
15	дел 710, дел 765	Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи (освен аконтациите за работа подолга од полното работно време и за дополнителна работа)		
16	дел 710, дел 765	Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од личните доходи, за работа подолга од полното работно време		
17	дел 711, дел 765	Исплатени лични примања, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи, за дополнителна работа		
18	дел 711, дел 765	Исплатени лични доходи со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи, по основ на граѓанско-правниот однос		
19	246	Остварени а неисплатени лични доходи, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи		
20		Вкупно распоредено за лични доходи (15 до 19)		
21	900	За Фондот на опремата		
22	940	За Фондот на заедничката потрошувачка		
23	980	За резервниот фонд		
24		Вкупно за пренос во фондови (21 плус 22 плус 23)		
25	702	За пренос во наредната година		
26	279	За пренос во буџетот		
27	291, 796	Вкупно распоредено (20 плус 24 до 26)		

На _____ 19__ година

Раководител на сметководството,

Претседател на советот на работната заедница,

Старешина на органот на управата,

Образец IV

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

МЕСТО _____

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Реден број	О П И С	И з н о с
1	2	3
I. СРЕДСТВА		
1	Средства пренесени од претходната година	
2	Средства од буџетот (по позицијата број _____ на посебниот дел на буџетот)	
3	Средства од сопствени приходи	
4	Средства од други извори	
5	Вкупно средства (1 до 4)	
II. ПОТРОШОК НА СРЕДСТВАТА		
6	Лични расходи со придонесите	
7	Надоместок на трошоците за службени патувања	
8	Материјални расходи	
9	Постојани социјални помошти за деца и возрасни	
10	Помош на жртвите на фашистичкиот терор и на другите граѓани жртви на војната	
11	Помош на семејствата чии хранители се наоѓаат на задолжителна воена вежба	
12	Еднократни помошти	
13	Трошоци за здравствената заштита на корисниците на социјална заштита	
14	Трошоци за сместување на возрасни и деца во установи и кај други семејства	
15	Дополнителни средства на установите за социјална заштита за редовната дејност и за инвестиции	
16	Средства за редовната дејност на центрите за социјална работа	
17	Други трошоци во спроведувањето на социјалната заштита	
18	Трошоци за здравствена заштита на други здравствено неосигурени лица (за лица што не се опфатени во ред. бр. 13 на овој образец)	
19	Предвојничка обука	
20	Стипендии	
21	Интервенции во стопанството	
22	Инвестициони вложувања (без 10% гарантен износ)	
23	Издвоени депозити при инвестиционите вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции	
24	Друго	
25	Вкупно потрошокот на средствата (6 до 24)	
26	Дел на обврските од пописот на 15. XI. 1971 година што ги презела да ги плати ОПЗ	
27	Непотрошени средства (5 минус 25 плус 26) од тоа:	
28	Дел на средствата од сметката на посебните приходи за финансирање на редовната дејност на органите на управата	
29	Дел од средствата од сметката на посебните приходи за финансирање на други намени	
30	За пренос во наредната година (со 10% гарантен износ)	

На _____ 19— година

Раководител на сметководството,

Претседател на советот на работната заедница,

Старешина на органот на управата,

ОРГАН НА УПРАВАТА

Образец V

ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ

Група или konto					ИЗНОС			
Ред. број.	Фонд на опремата	Фонд на заедничката потрошувачка	Резервен фонд	О П И С	Фонд на опремата	4% за станбена изградба	Други средства	Резервен фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. СОСТОЈБА НА ФОНДОТ НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА								
1	021 048 080	080		Состојба на паричните средства на фондот				
	900 940 980	980						
2	021 045 080	080		Состојба на кредитите дадени од Фондот				
3	021 048 080	080		Состојба на орочените средства на фондот				
	или или или							
	108 108 108	108						
4	021 048 080	080		Состојба на издвоените средства за исплата за инвестиции				
	или или							
	108 108	108						
5	900 940	—		Вредност на подвижните предмети на опремата и на подвижните и недвижните предмети на заедничката потрошувачка				
6				Вкупно состојба на фондот на 1 јануари тековната година				
II. ПРИЛИВ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА								
7	021 048 080	080		Средства од буџетот (по позиција број — на посебниот дел на буџетот)				
8	021 048 080	080		Средства од приходот или од дел од приходот што органот на управата го остварил со својата дејност				
9	021 047 080	080		Пренос од друг орган заради здружување на средства				
10	021 048 080	080		Наплатени камати по кредитите и по орочените средства дадени од фондот				
11	900 940	—		Вредност на средствата примени без надоместок				
12	021 048 080	080		Други парични средства				
13	900 940 980	980		Средства од распределбата по завршната сметка за тековната година				
14	900 940	—		Противредност на ненамирените обврски на ден 15. XI. 1971 година што ги презела да ги плати ОПЗ				
15				Вкупно приливот на средствата во тековната година (7 до 14)				
16				Вкупно средствата на почетокот на годината и прилив на средствата во текот на годината (6 плус 15)				
III. ПОТРОШОК НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА								
17	900 940	—		Книговодствени отписи				
18	900 940	—		Вредност на отстапените подвижни и неподвижни предмети без надоместок				
19	900 940	—		Неотпишан дел од вредноста на продадените подвижни и неподвижни предмети				
20	— 048	—		Стипендии				
	или							
	940							
21	— 048	—		Разни расходи за потребите на членовите на работната заедница				
	или							
	940							
22	021 048 080	080		Пренос на фондот на друг орган на управата заради задржување на средствата				
	или или или							
	900 940 980	980						
23	021 048 080	080		Друг потрошок				
	или или или							
	900 940 980	980						
24				Вкупно потрошокот на средствата во текот на годината (17 до 23)				
25				Состојба на средствата на Фондот на 31 декември тековната година (16 минус 24 = 26 до 31)				
				во тоа:				
26				Состојба на паричните средства на фондот				
27				Состојба на кредитите дадени од Фондот				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28				Состојба на орочените средства на Фондот				
29				Состојба на издвоените средства на Фондот за исплати за инвестиции				
30				Состојба на издвоените депозити при инвестиционите вложувања на нови нестопански и непроизводни инвестиции				
31				Вредност на предметите на опремата и подвижните и неподвижните предмети на заедничката потрошувачка				

На _____ 19— година

Раководител на сметководството,

Претседател на советот на работната заедница,

Старешина на органот на управата,

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

МЕСТО _____

Образец VI

ПРЕГЛЕД НА НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ

Ред. бр.	ВИД НА ОБВРСКАТА	Состојба на 15. XI. 1971 год.				Состојба на 31. XII. 1971 год.	
		Вкупни обврски	Стасани обврски оифатени со пописот	О д т о а		Вкупни обврски	Од тоа стасани обврски
				платил органот на управата	презела да плати ОПЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ							
1	Обврски за набавени материјали и услуги						
2	Обврски за лични расходи		xxxx	xxxx	xxxx		
3	Обврски спрема фондовите по привремените позајмици						
4	Друго						
5	Вкупно (1 до 4)						
II. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ОПРЕМАТА							
6	Обврски за набавената опрема						
7	Неисплатени стасани анuitети						
8	Други обврски						
9	ВКУПНО (6 до 8)						
III. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА							
10	Обврски за набавени материјали и услуги						
11	Обврски за набавени средства на заедничката потрошувачка						
12	Неисплатени стасани анuitети						
13	Обврски за инвестиции во објекти на заедничката потрошувачка						
14	За лични расходи		xxxx	xxxx	xxxx		
15	Други обврски						
16	Вкупно (10 до 15)						

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	IV. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД						
	V. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ						
18	Обврски за набавени материјали и услуги						
19	Обврски за набавена опрема и предмети на заедничката потрошувачка						
20	Неисплатени стасани анuitети						
21	Други обврски за инвестиции						
22	Обврски спрема здравствените установи						
23	Обврски спрема другите установи и општествено-политички организации						
24	Обврски за лични расходи						
25	Обврски за интервенции во стопанството (регреси, компензации и сл.)						
26	Други обврски						
27	Вкупно (18 до 26)						
28	ВКУПНО ОБВРСКИ НА ОРГАНИТЕ (5+9+16+17+27)						

Ден ————— 19 — година

Раководител на сметководство,

Претседател на Советот на работната заедница,

Старешина на органот на управата,

ОРГАН НА УПРАВАТА ————— Образец V.1
 ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ИСПЛАТЕНИТЕ И ПРЕСМЕТАНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

ЗАПОСЛЕНИ РАБОТНИЦИ	Број на месечите работници	Исплатени аконтации на нето личните доходи во текот на годината до 31 декември	Остварени а неисплатени нето лични доходи според завршната сметка за тековната година	Вкупно (3+4)	Нето лични доходи за работа подолга од полното работно време	Вкупно нето личните доходи (5 плус 6)	Просечен месечен износ на нето личните доходи по еден работник		Број на запослените работници	
							според личните доходи од ко-лоната 5 (5:2)	според личните доходи од ко-лоната 7 (7:2)	на 1 јануари	на 31 декември
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ФУНКЦИОНЕРИ										
1 Функционери што ги избира или именува Собранието										
2 Функционери што ги назначува Извршниот совет										
Вкупно I										
II. РАБОТНИЦИ, СПОРЕД СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА										
1 Висока стручна подготовка										
2 Виша стручна подготовка										
3 Средна стручна подготовка										
4 Нижа стручна подготовка										
Вкупно II										
III. РАБОТНИЦИ, СПОРЕД КВАЛИФИКАЦИЈЕ										
1 Висококвалификувани										
2 Квалификувани										
3 Полуквалификувани										
4 Без квалификација										
Вкупно III										
IV. ВКУПНО (I+II+III)										
V. ПРЕСМЕТАНИ ПРИДОНЕСИ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ										
VI. ВКУПНО (IV+V)										

Ден ————— 19 — година

Раководител на сметководство,

Претседател на Советот на работната заедница,

Старешина на органот на управата,

24.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 29/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и членот 126 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67, 56/69 и 60/70), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД КОЈ СЛУЖИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМОСТОКОТ ЗА ПОМАЛ ЛИЧЕН ДОХОД НА ДРУГО РАБОТНО МЕСТО

I

На вработените инвалиди на трудот кои остваруваат право на надоместок за помал личен доход на друго работно место, валоризираниот личен доход остварен во претходната година пред наставувањето на инвалидноста, во 1972 година се зголемува за 17%.

II

Зголемувањето на личниот доход, според точката I од оваа одлука, ќе се врши во почетокот на 1972 година.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 01-456/1
28 февруари 1972 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

25.

Врз основа на член 2086 и став 3 од членот 208в од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70 и 15/71 со Исправката во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје, на седницата од 28 февруари 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

I

За правата од пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници во првостепената постапка решава Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

II

Во постапката по жалби, како и во постапката за ревизија по службена должност на првостепените решенија за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници решава Комисијата за ревизија и жалби на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

III

Комисијата за ревизија и жалби на првостепените решенија за правата од пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници ја сочинуваат двајца работници на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, како членови на Комисијата, и еден член на Собранието на истата Заедница во својство на претседател на Комисијата.

IV

Со посебна одлука Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги именува претседателот и членовите на Комисијата од точка II и III од оваа одлука.

Претседателот на Комисијата се именува по предлог на Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а членовите на Комисијата по предлог на директорот на истата Заедница.

V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-457/1
28 февруари 1972 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

26.

Врз основа на член 2 точка 1 од одделот XXIX од Законот за работните места на кои стажот на осигурувањето се смета во зголемено траење („Службен лист на СФРЈ“ број 17/68, 26/69 и 29/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕСТАТА КАДЕ ШТО ВРЕМЕТО ПОМИНАТО НА РАБОТНИ МЕСТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОЖАРНИКАРИ ВО ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ

Член 1

Времето поминато на работните места на професионалните пожарникари на оперативни должности во противпожарни единици се смета со зголемено траење во:

а) Места кои со своја одлука ги основале општествено-политичките заедници: Витола, Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Куманово, Охрид, Прилеп, Струга, Струмица, Тетово, Титов Весел, Штип и Скопје;

б) Места каде постојат работници кои вршат работа како професионални пожарникари, а истите се во работен однос со општинските собранија: Берово, Валандово, Винаца, Дебар, Делчево, Кратово, Крива Паланка, Неготино, Радовиш, Ресен и Свети Николе.

Член 2

Во стаж на осигурување со зголемено траење се смета сето време ефективно поминато на должностите од член 1 под а) и б) од оваа одлука по 7 јануари 1953 година, односно од подоцнешен ден ако професионалната пожарна единица е основана по 7 јануари 1953 година.

Член 3

Фактичката положба за работните места од оваа одлука на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење ќе се утврди во смисла на одредбите од член 249а од Основниот закон за пензиското осигурување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-461/1
28 февруари 1972 година
Скопје

Потпретседател,
Момчило Марковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ПРИЛЕП

27.

Врз основа на член 77 ст. 3, 101 и 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 2 од Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување и финансиското работење на Заедницата и пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 1/72), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп, на својата седница одржана на 19. II 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците во рамките на Заедницата за здравственото осигурување на земјоделците — Прилеп, за 1972 година.

Член 2

Земјоделските осигуреници го плаќаат придонесот за здравствено осигурување и тоа:

а) за задолжителните видови на здравствена заштита:

— 12% од катастарскиот доход и 15,00 динари паушал за секој осигурен член од домаќинството — за осигуреници што имаат сопствено земјиште,

— 60,00 динари паушал по домаќинство и по 15,00 динари паушал за секој осигурен член на домаќинството, за осигурениците што немаат сопствена земја,

б) за правата на здравствена заштита над задолжителните видови од здравственото осигурување:

— 6% од катастарскиот доход и 10,00 динари паушал за секој осигурен член на домаќинството, за осигуреници што имаат сопствена земја,

— 40,00 динари паушал по домаќинство и 10,00 динари паушал за секој осигурен член на домаќинството, за осигуреници што немаат сопствена земја.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат зборовите во членот 1 — „пресметување и плаќање придонесите за здравственото осигурување“ како и членот 3 од Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување и финансиското работење на заедницата и пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 1/72).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. јануари 1972 година.

Бр. 107/1
19. февруари 1972 година
Прилеп

Претседател,
Јордан Јовчески, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителите Васил Георгиевски и Драган Младеновски и двајцата од Скопје, ул. „389“ бр. 14, против тужните Јонуз Неципов Зуберовски и Али Ибраим Мифтаров од Скопје, сега со непознато место на живеење, за сопственост на недвижен имот, вредност на споро 30.000,00 динари.

Се покануваат тужените Јонуз Зиберовски и Али Мифтаров во рок од 30 — триесет дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јават на судот или ја соопштат својата адреса. Во противно ќе им се определи привремен старател кој ќе ги застапува до окончавањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 1352/71.
(21)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Фејзовска Зулија од село Лисичани, Кичевско, против тужениот Еминовски Алифуат од Кичево, а сега во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот Еминовски Алифуат да се јави во судот или да ја соопшти својата адреса, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно, ќе му се определи старател кој ќе го застапува до окончавањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 2849/71.
(22)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојниот Кркути Асан Алил, работник бивш од село Кривци, умрен на 26. II. 1969 година, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во град Дебар. Појавениот наследник Назлије Цемаил Кркути, кој се наоѓа во територијата на СФРЈ, со непозната адреса, се повикува во рок од една година по објавувањето на огласот да се јави лично пред судот за да даде наследничка изјава или таква да испрати до судот. Во противно, оставината ќе се реши во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во град Дебар, О. бр. 24/71 од 25. II. 1972 г.
(20)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 327, страна 465, книга II е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Комуналното претпријатие за вршење на занаетчиски услуги „Сервис“ — Тетово, Цветановски Петрика, со одлуката бр. 01-52/2 од 6. V. 1971 година на советот на работната заедница е назначен за директор и како таков ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието, со стариот регистриран и потписник Николиќ Татјана, сместано од 1. VI. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 627 од 10. XI. 1971 година.
(2004)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за избор и преизбор во следните звања и предмети:

1. Еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по предметот Геодезија.
2. Еден наставник во звањето доцент или вонреден професор по предметот Педологија со основи на минерологија.

За преизбор во звањето асистент по следните предмети:

1. Одгледување на шумите
2. Посумување и мелиорации
3. Екологија и типологија на шумите
4. Заштита на шумите.

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школоство на СРМ.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавување на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во по три примероци.

Конкурсната комисија на Заводот за запослување на работници — Крива Паланка

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните упразнети работни места:

1. Директор на Заводот
2. Раководител на Испостава — Кратово
3. Раководител на Испостава — Пробиштип

УСЛОВИ:

Покрај општите услови кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

Под точката еден — да имаат завршено правен или економски факултет или вишо образование со најмалку 7 години работно искуство, познавање на општествено-економската проблематика во областа на вработеноста и кадрите како и познавање на основните дејности во областа на подготвувањето и вработувањето на работната рака.

Под точката два — да имаат завршено висока, виша или средна стручна подготовка, со работно искуство од 5 години и познавање на проблематиката во областа на вработеноста.

Под точката три — да имаат завршено виша или средна стручна подготовка со 5 години работно искуство на раководни работни места и да ја познаваат општествено-економската проблематика во областа на вработеноста.

Личниот доход на сите работни места според Правилникот за распределба на личниот доход.

Молбите се поднесуваат во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“, со ознака „До конкурсната комисија“ при Заводот за запослување — Крива Паланка.

Со молбите да се поднесат и сите потребни документи.

Некомплетираните молби нема да се разгледуваат.

ДЕЛОВНИОТ ОДБОР на Претпријатието за бањи, персење, пеглање и хемиско чистење „МЛАДОСТ“ од Скопје,

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место

ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВОТО

Услови: Покрај општите услови предвидени со позитивните законски прописи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. Виша стручна подготовка со 5 години работно искуство на раководно сметководствени работи или средна стручна подготовка со 10 години работно искуство на раководно-сметководствени работи.

2. Конкурсот трае 15 дена по неговото објавување.

3. Молбите доставени без потребните документи нема да се земат предвид.

4. Молбите со потребните документи да се доставуваат до Претпријатието „Младост“ „За конкурсната комисија“.

СОДРЖИНА

Страна

41. Одлука за Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СРМ во 1972 година — — — — — 113
42. Одлука за образување на стручни совети на Извршниот совет — — — — — 116
43. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за образување одбори на Извршниот совет — — — — — 117
44. Одлука за изменување на Одлуката за образување на постојани комисији на Извршниот совет — — — — — 117
45. Одлука за минималната откупна цена на кравјото и овчето млеко — — — — — 117
46. Упатство за начинот на составување на завршната сметка на органите на управата за 1971 година — — — — — 117

Општи акти на самоуправните интересни заедници

23. Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во годините 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 и 1970 на ниво на личните доходи од 1971 година — — — 133
24. Одлука за утврдување на личниот доход кој служи за определување на надоместокот за помал личен доход на друго работно место — — — — — 134
25. Одлука за определување начинот на спроведувањето на постапката за остварување на правата од пензијското и инвалидското осигурување на воените осигуреници — — — — — 134
26. Одлука за местата каде што времето поминато на работни места на професионалните пожарникари во противпожарните единици се смета со зголемено траење — — — — — 134
27. Одлука за височината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1972 година — — — 135

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 10а.
Пошт. факс 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје.